

ОГЛАС БР.12/2019
за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Битола бр.24-19/14-47/1-1 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор, 41 м2, влез 1, кат ПР, бр. ДП8, К.П.14986/1, И.Л. 33715, КО Охрид 3	5.067.477,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул.Димитар Влахов бр.1 пр. дп. 8 на 12.12.2019 г од 10 до 12 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
2	Регионална дирекција Битола бр.26-19/14-10/4-9-1 Втора електронска јавна аукција	Стан на ул.Партизанска бр.4 влез: ЛА 1 кат 1 бр.11, 120 м2, помошни простории 7 м2, заведен во К.П.2651/1, И.Л. бр.100836, КО Струга	3.238.679,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул.Партизанска бр.4, на 12.12.2019 г од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
3	Регионална дирекција Битола бр.26-19/14-10/4-10-1 Втора електронска јавна аукција	Подземни гаражи, 706 м2, ул Партизанска бр.3, влез ЛА, кат ПО, бр.1, И.Л.100836, КО Струга Подземни гаражи 709 м2, ул Партизанска бр.4, влез ЛА 1, кат ПО, бр.1, И.Л.100836, КО Струга	12.087.825,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул.Партизанска бр.4, на 12.12.2019 г од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
4	Регионална дирекција Битола бр.2819/14-5/3 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор, 317 м2, м.в. Тумба 1, К.П.323, ДЕЛ 1, И.Л.8911, КО Арбиново	3.047.259,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Арбиново Охрид, на 12.12.2019 г од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
ДВИЖНИ СТВАРИ				
5	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-39/8 Седма електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES BENZ, BT-9065-AC, 2005 година	348.677,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола с.Могила на ден 12.12.2019 г од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
6	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/28-8/2-510-1/2-3 Третта електронска јавна аукција	ПМВ FORD FOKUS AMBIENT VAGON, SK-585-NP, 2002 година	86.100,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1 на 13.12.2019 г од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		ПМВ RENAULT CLIO, SK-124-NA, 2003 година	86.100,00	
		ПМВ CITROEN C4, SK-733-RN, 2004 година	120.540,00	
		БУЛДУЖЕР Д3, с.број 501599, 1987 година (неисправен)	344.000,00	
		ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B 40300, 1980 година (неисправен)	430.500,00	
		ГЛЮДАРКА ЗА АСФАЛТ WIRTGEN 200 DC, 1999 година (неисправен)	3.444.000,00	
		ПМВ RENAULT J DABD, SK-168-SO, 1988 година (неисправно)	43.050,00	
		ПМВ KIA RIO DC 221 1.3 TING, SK-886-TE, 2002 година (неисправно)	36.592,00	
		ТМВ MITSHUBUSI L 200, SK-118-TH, 2004 година (неисправно)	322.875,00	
		7	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/787-1/3-2 Втора електронска јавна аукција	
ТМВ MAN BA-KESON, GV-1496-AC, 2007 година	1.076.250,00			
ТМВ FIAT FIORINO BB FURGON, GV-2263-AC, 2010 година	338.250,00			
Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	1.745.370,00 418.200,00			
8	Регионална дирекција Штип бр.28-15/14-17/1 Слободна комерцијална продажба (Сибиската за демонстрација и дислокација на машините се на товар на купувачот)	Машини и друга дополнителна опрема за производство на чевли		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Крива Паланка ул.Св.Ј.Осоговски бр.7, на 11.12.2019 г од 9 до 15 ч. Комерцијална продажба: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
9	Регионална дирекција Штип бр.27-38/3-6/1 Слободна комерцијална продажба	ГРУПА 2 Компјутер куќиште DELL, количина 3 (некомплетни) Компјутер куќиште, количина 3 (некомплетни) ТВ-IG, количина 1 ТВ-ST, количина 1 ТВ-QART, количина 1 ТВ-FUEGO, количина 1 ТВ-SAMSUNG, количина 1 (оштетен)		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
10	Регионална дирекција Штип бр.27-38/3-7 Осма електронска јавна аукција	ГРУПА 3 Маус, количина 4 Тастатура, количина 5 Монитори, количина 7 Штампац, количина 2 Штампац Сапов, количина 1 ТВ-GRUNDIG, количина 1 ТВ-TCL, количина 3 ТВ-QADRO, количина 4 ТВ-FILIPS, количина 1 ТВ-VIVAX, количина 1 ТВ-TOMPSON, количина 3 ТВ-QARTC, количина 1 ТВ-FAVORIT, количина 1 Компјутер куќиште, количина 5	60.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
11	Регионална дирекција Штип бр.27-38/6-3 Четврта електронска јавна аукција	ГРУПА 1 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, куќиште, монитори, принтери, гребалки, аптекарски мебел од иверица со стакло, фриџидер, количина 1160	130.834,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
12	Регионална дирекција Штип бр.27-38/7-3 Четврта електронска јавна аукција	ГРУПА 2 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, куќиште, монитори, принтери, гребалки, аптекарски мебел од медијанп, плав, количина 1758	147.212,00	
13	Регионална дирекција Штип бр.27-38/8-3 Четврта електронска јавна аукција	ГРУПА 3 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, каса сеф, метален ормар, метална скала, фриџидер, количина 1088	105.688,00	
14	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/58-21 Петта електронска јавна аукција	ПЕЛЕНИ ЗА ВОЗРАСНИ-FIXI-14 X 12 пакети ВЛОШКИ-ФЕМИНА-184 x12 пакети ВЛОШКИ-SERENITI-26X6 пакети ВЛОШКИ-SENTA-19X20 пакети ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-SHICCO-27X8 ВЛОШКИ-SERENITI-ЗА ВОЗРАСНИ-34X4 пакети ВЛОШКИ-SERENITI-АНАТОМСКИ-61X4 пакети ПЕЛЕНИ-ЗА ВОЗРАСНИ-ВРЕКИ-8X10 пакети ВЛОШКИ-TENI-11X28+1X56 пакети ВЛОШКИ-SERENITI (8X30)-33X8 пакети ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE-25X6 пакети ВЛОШКИ-SERENITI (8X15)-23X8 пакети ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕКИ (1X30)зелени-5x5 пакети ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕКИ-плави-6x15 +5 пакети ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO-21X50 пакети	13.400,00 77.280,00 46.800,00 135.100,00 32.400,00 34.000,00 73.200,00 8.000,00 27.300,00 39.600,00 22.500,00 18.400,00 7.500,00 28.500,00 52.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
15	Регионална дирекција Битола бр.2719/15-2/3 Прва електронска јавна аукција	Машина за винкловање	56.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 27.12.2019 г од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044

1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 16.12.2019 година (понеделник) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.

Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.

Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.

Стварите се продаваат по системот видно-купено, дополнително рекламации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.

За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

2) За стварите кои се предмет на електронска СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видно-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.

Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 27.12.2019 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.